



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЧАШКА

Службен гласник на општина Чашка Излегува по потреба	Број 2 година XIV 05.03.2010 година	БЕСПЛАТЕН ПРИМЕРОК
--	---	-----------------------

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/2002) Градоначалникот на Општина Чашка, донесе :

ЗАКЛУЧОК

За објавување на програма АО за трансфери на Општина Чашка до здруженија на граѓани и фондации и спортски клубови

Се објавува Програма АО за трансфери на Општина Чашка до здруженија на граѓани и фондации и спортски клубови, што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 26.02.2010 година.

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р.

Врз основа на член 22, став 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и член 14, став 3 од Статутот на Општина Чашка („Сл. гласник на општина Чашка бр.8/07), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 26.02.2010 година, донесе

Програма АО Совет на Општина за трансфери на Општина Чашка до здруженија и граѓани и фондации и спортски клубови во 2010 година

I. ЦЕЛИ

Основни цели на Програмата за активностите на Општина Чашка во областа на спорт, млади и културни манифестации во 2010 година се:

1. Учество на општината во организирањето и збогатувањето на спортско-рекреативниот живот во градот.

2. Создавање услови за реализирање на спортско рекреативните активности на граѓаните, особено младите и здруженијата на граѓани од областа на спортот и културата

3. Афирмација на Општина Чашка во која особено внимание се посветува на создавањето услови за правилно насочување на младите и организирање на нивните слободни активности.

